

ШТИП

Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија и член 19 од Статутот на ЈП "Исар" - Штип, Управниот одбор на ЈП "Исар" Штип на својата 41-ва седница, одржана на ден 28.06.2023 година донесе

### ОДЛУКА

за усвојување на финансиски извештаи и извештај на независниот ревизор за годината која завршува на 31 Декември 2022

#### Член 1

Се усвојува финансискиот извештај и извештај на независниот ревизор за годината која завршува на 31 Декември 2022 година заведен под арх.бр.05-1126 од 28.06.2023 година, за извршена ревизија на финансиски извештаи на ЈП "Исар" Штип од страна на Друштво за ревизија, вештачење и финансиски консалтинг ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ЈП "Исар" - Штип

Управен одбор

Претседател



Ристов Томар



Јавно претпријатие за комунално-  
производни и услужни работи

"ИСАР" п.о.

Бр. 05-1126

28.06 2023 год.

ШТИП

**ЈП ИСАР ШТИП**

**Финансиски извештаи**

**и**

**Извештај на независниот ревизор**

**за годината која завршува на 31 Декември 2022**

Јуни 2023

## СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 25
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2022 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2022 година	



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

## ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш  
тел. ++389 (32) 633-632,  
тел.моб. ++389 (72) 208-072,  
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com  
www.idejaplus.mk

До

Основачите и менаџментот на  
ЈП ИСАР ШТИП

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП ИСАР ШТИП, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2022 година, Извештај за сопствена добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### **Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството на ЈП ИСАР ШТИП е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

#### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### **Основа за мислење со резерва**

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, побарувањата од купувачите изнесуваат 172.594 илјади денари, од кои 114.698 илјади денари се утужени побарувања од физички и правни лица, со што се проценети побарувањата од купувачите а потценети сомнителните и спорните побарувања. Претпријатието нема направено проценка за степенот на оштетување на истите, поради што ревизорот не беше во можност да го утврди точниот износ за кој се проценети побарувањата од утужени побарувања и проценет финансискиот резултат.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

## ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш  
тел. ++389 (32) 633-632,  
тел.моб. ++389 (72) 208-072,  
e-mail:idejaplusrevizija@yahoo.com  
www.idejaplus.mk

Како што е обележено во Белешка 23 кон финансиските извештаи, ЈП ИСАР ШТИП има евидентирано 9.069 илјади денари Сомнителни и спорни побарувања. Претпријатието нема направено проценка за степенот на оштетување на истите, поради што ревизорот не беше во можност да го утврди точниот износ за кој се проценети побарувањата и проценет финансискиот резултат.

### **Мислење со резерва**

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ЈП ИСАР ШТИП на ден 31 декември 2022 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Менаџментот на ЈП е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП ИСАР ШТИП за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Радовиш, 21.06.2023 година

Јанка Димитрова  
Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител  
Јанка Димитрова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**

за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Во илјади денари

Опис	Белешка	2022	2021
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	4	226.765	216.307
Останати приходи	5	19.789	12.586
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	522
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>246.554</b>	<b>229.415</b>
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	6	111.964	75.244
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	223	257
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	22.101	33.613
Останати трошоци од работењето	9	5.777	7.457
Трошоци за вработените	10	121.480	116.580
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	19.483	16.292
Вредносно усогласување (обезбеднување) на нетеквени и теквени средства	12	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	4.897	7.006
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>285.926</b>	<b>256.450</b>
Финансиски приходи	15	1.330	1.786
Финансиски расходи	16	3.393	7.211
<b>Удел во загубата/добивката на придружените друштва</b>		-	-
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>		<b>(41.434)</b>	<b>(32.460)</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	17	<b>(41.434)</b>	<b>(32.460)</b>
Данок на добивка	18	-	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	19	<b>(41.434)</b>	<b>(32.460)</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината</b>	20	<b>(41.434)</b>	<b>(32.460)</b>

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 28.02.2023 година

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите



ЈП ИСАР Штип  
Управител – Кирил Зајков

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

Опис	Белешки	2022	2021
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Материјални и нематеријални средства	21	296.296	315.393
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства		-	-
Долгорочни побарувања		-	-
Одложени даночни средства		-	-
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>296.296</b>	<b>315.393</b>
<b>Тековни средства</b>			
Запиhi	22	22.774	22.448
Средства наменети за продажба и прекинати работења		-	-
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	23	172.594	159.411
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	225	43
Останати краткорочни побарувања	25	2.778	3.078
Краткорочни финансиски средства	26	69	69
Парични средства и парични еквиваленти	27	1.244	9.185
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	145.868	148.868
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>345.551</b>	<b>343.100</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>641.847</b>	<b>658.493</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
Основна главнина		1	168.164
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		339.223	2.897
Акумулирана добивка/загуба		(93.561)	74.583
Добивка/Загуба за деловната година		(73.895)	(32.460)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	29	<b>171.748</b>	<b>213.183</b>
Неконтролирано учество		-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
<b>ОБВРСКИ</b>			
Долгорочни обврски	30	206.486	-
Одложени даночни обврски		-	-
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	31	116.472	72.870
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	-	(183)
Останати тековни обврски	33	55.223	49.172
Тековни обврски по заеми и кредити	34	-	227.230
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	91.919	96.221
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>263.613</b>	<b>445.310</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>641.847</b>	<b>658.493</b>

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 28.02.2023 година  
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите



ЈП ИСАР Штип  
Управител - Кирил Зајков

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / Загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2022	1	2.897	74.583	77.480
Корекција на добивк од минати години	-	168.163	-	168.163
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за 2022 година			(73.895)	(73.895)
Реинвестирана добивка		168.163	(168.163)	-
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2022	1	339.223	(167.475)	171.748

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / Загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2021	168.164	2.897	74.583	245.643
Корекција на добивк од минати години	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за 2021 година			(32.460)	(32.460)
Реинвестирана добивка		-	-	-
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2021	168.164	2.897	42.122	213.183

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**

за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Во илјади денари

Опис	2022	2021
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	(41.434)	(32.460)
Корекција на добивка од минати години	-	-
Амортизација на основни средства	19.483	16.292
Зголемување/намалување на тековните средства		
Запики	(326)	1.863
Средства наменети за продажба и прекинати работења	-	-
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(13.183)	2.564
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(183)	(43)
Останати краткорочни побарувања	300	(278)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	3.000	(147.385)
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b>	<b>(10.392)</b>	<b>(143.277)</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	43.601	18.706
Обврски за аванси, депозити и кауции	183	(191)
Останати тековни обврски	6.051	12.317
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(4.302)	3.112
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>	<b>45.533</b>	<b>33.944</b>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>13.189</b>	<b>(125.501)</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(386)	(13.857)
Продажба на материјални и нематеријални средства	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
<b>Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности</b>	<b>(386)</b>	<b>(13.857)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	206.486	-
Тековни обврски по заеми и кредити	(227.230)	145.372
Исплатени дивиденди	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовински тек од финансиски активности</b>	<b>(20.744)</b>	<b>145.372</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>(7.941)</b>	<b>6.015</b>
Готовина на почетокот од годината	9.185	3.170
<b>Готовина на крајот од годината</b>	<b>1.243</b>	<b>9.184</b>

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2022 година**  
**Во илјади денари**

**1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ**

ЈП ИСАР ШТИП (во понатамошниот текст ЈП) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва како Јавно претпријатие.

Основано е на 06.03.1997 година

Основна деловна активност на ЈП е со шифра 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода.

Други дејности кои ги обавува претпријатието се:

- 02.10 - Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со Шумарството;
- 37.00 - Отстранување на отпадни води
- 38.11 - Собирање на безопасен отпад
- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад
- 42.11 - Изградба на патишта и автопати
- 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности
- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти
- 42.99 - Изградба на други објекти од нискоградба неспоменати на друго место
- 43.11 - Уривање
- 43.12 - Подготвителни работи на градилиште
- 43.21 - Електроинсталациски работи
- 43.99 - Останати неспецијализирани градежни работи неспоменати на друго место
- 47.21 - Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници
- 47.22 - Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници
- 47.23 - Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници
- 47.24 - Трговија на мало со леб, пачива, колачи и слатки во специјализирани продавници
- 47.26 - Трговија на мало на производи од тутун во специјализирани продавници
- 47.54 - Трговија на мало со електрични апарати за домаќинство во специјализирани продавници
- 47.59 - Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата во специјализирани продавници
- 47.75 - Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници
- 47.76 - Трговија на мало со цвеќи, садници, семе, ѓубриво, домашни миленици и храна за нив во специјализирани продавници
- 47.78 - Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
- 49.41 - Товарен патен транспорт
- 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнен превоз
- 52.29 - Останати придружни дејности во превозот
- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување
- 55.20 - Одмаралишта и останати објекти за пократок престој
- 55.90 - Друг вид на сместување
- 68.20 - Издавање и управување на сопствен недвижен имот или имот земен под закуп
- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
- 74.90 - Останати стручни, научни и технички дејности неспоменати на друго место
- 81.21 - Основно чистење на згради
- 81.22 - Останати дејности на чистење на згради и објекти
- 81.29 - Останати услуги на чистење неспоменати на друго место
- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина
- 84.25 - Дејности на пожарникарската служба
- 96.01 - Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи
- 96.03 - Погребни и слични дејности

Седиштето на Јавното Претпријатие е во Штип на ул. Генерал Михајло Апостолски бр. 37.

Основач на ЈП е:

Р.бр.	Основач	Влог во денари	% на учество
1.	Совет на Општина Штип	500	100%

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2022 година**  
**Во илјади денари**

---

Во Статутот на ЈП, се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење, како и органите на управување и раководење. Органи на управување во ЈП ИСАР се:

- Управен одбор составен од 9 члена. Управниот одбор, за извршување на одредени работи формира постојани и повремени комисии и други работни тела. Бројот на членовите на комисиите и другите работни тела изнесува 3 члена, со исклучок на Комисијата за Јавни набавки која брои 7 члена.
- Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење, од 5 члена и
- Директорот

Со ЈП раководи В.Д. директор Кирил Зајков кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со ЈП. Претседател на Управен одбор е Кирил Зајков.

На 31 декември 2022 година, ЈП има 286 вработени (31 декември 2021: 279 вработени).

## **2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

### **2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи**

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обаврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на ЈП како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, ЈП се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2021 година.

Финансиските извештаи на ЈП се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на ЈП. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на ЈП. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

### **2.2. Принцип на континуитет**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека ЈП ќе продолжи да работи во догледна иднина. ЈП нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **2.3. Користење на проценки**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на ЈП употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2022 година**  
**Во илјади денари**

---

Најзначајната употреба на расудувања и процени, кои се обележани во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

#### **2.4. Споредливи износи**

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021.

#### **2.5. Приходи**

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

#### **2.6. Расходи**

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

#### **2.7. Оперативен лизинг**

Лизингот каде што ЈП не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспомнатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

#### **2.8. Одржување и поправки**

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на ЈП.

#### **2.9. Трошоци на позајмување**

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

#### **2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула**

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обележано во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на ЈП.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

---

**2.11. Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата на ЈП на 31 Декември 2022 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

**2.12. Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за ЈП поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

**2.13. Биолошки средства**

Биолошките средства, се признаваат според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

**2.14. Амортизација и депрецијација**

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на ЈП. Компетентните оддели во ЈП периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки надепрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2,5%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

#### 2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на ЈП ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на ЈП како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за опшфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

#### 2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставите кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

#### 2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои ЈП има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласните права).

#### 2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2022 година**  
**Во илјади денари**

---

финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на ЈП на денот на кој ЈП станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога ЈП ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога ЈП ги исполнува обврските или кога обврската за отплата е откажана или истечена.

**(в) Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека ЈП нема да биде во можност да ги наплати сите доспели износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за својфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

**(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи**

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на ЈП, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

**(в) Оперативни обврски**

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

**2.19. Пари и парични средства**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на назначен ризик од промена во вредноста.

**2.20. Надоместоци на вработени**

**Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување**

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, ЈП е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

ЈП исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2022 година**  
**Во илјади денари**

---

ЈП нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Непостојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. ЈП исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

## **2.21. Данок на добивка**

### **Тековен данок на добивка**

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2021: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

### **Одложени даноци**

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите временни разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни временни разлики земзјќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните временни разлики. Во финансиските извештаи, нема временни оданочени разлики.

## **2.22. Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

## **2.23. Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на ЈП. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

## **2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти**

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу ЈП и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на данот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

**2.25. Државни поддршки**

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои ЈП ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сепаратна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

**2.26. Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на ЈП на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корелирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корелирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности ЈП е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидноен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на ЈП се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансискиот работење на ЈП.

**3.1. Пазарен ризик**

**(а) Ризик од курсни разлики**

ЈП е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски исказани во странска валута. ЈП не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба исказани во странска валута на 31 декември 2022 и 2021 година се дадени во следниов преглед:

валута	Во денари	Во денари
	2022	2021
ЕУР	61,4932	61,627
УСД	57,6535	54,3736

**(б) Каматен ризик**

ЈП се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

ЈП е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

---

**(в) Ценовен ризик**

ЈП не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на ЈП на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на менаџментот кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

**3.2. Ликвидносен ризик**

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во ЈП. ЈП располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на ЈП води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

ЈП не користи финансиски деривативи.

**3.3. Кредитен ризик**

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и образувањата.

Изложеноста на ЈП на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на ЈП. ЈП континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за назначен бидејќи ЈП работи со рекомирани банки со висок кредитен рејтинг.

**3.4. Управување со капиталниот ризик**

ЈП има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на ЈП во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на ЈП да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот ЈП може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

**3.5. Проценки на објективната вредност**

ЈП има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажа на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на ЈП ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши испрака на вредноста. Раководството на ЈП смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

**Белешка 4. Приходи од продажба**

Опис	2022	2021
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	16.342	19.853
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	209.009	194.738
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	421	708
Приходи од наемнини	993	1.008
<b>Вкупно</b>	<b>226.765</b>	<b>216.307</b>

**Белешка 5. Останати приходи**

Опис	2022	2021
Приходи од вредносно усогласување на краткорочни побарувања	151	899
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	8.692	5.260
Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик	7.241	-
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	-	3.854
Останати приходи од работењето	3.704	2.573
<b>Вкупно</b>	<b>19.789</b>	<b>12.586</b>

**Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали**

Опис	2022	2021
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	7.986	6.936
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	699	582
Трошоци за енергија (за производство)	94.136	56.043
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	843	1.008
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	5.923	5.727
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	1.671	3.831
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	707	1.117
<b>Вкупно</b>	<b>111.964</b>	<b>75.244</b>

**Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми**

Опис	2022	2021
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	102	103
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и преинато работење	122	154
<b>Вкупно</b>	<b>223</b>	<b>257</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

**Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци**

Опис	2022	2021
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	958	943
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	738	757
Услуги за одржување и заштита	2.005	2.140
Наем - лизинг	162	46
Комунални услуги	811	4.666
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	1.471	2.701
Останати услуги	15.935	22.359
<b>Вкупно</b>	<b>22.101</b>	<b>33.613</b>

**Белешка 9 Останати трошоци од работењето**

Опис	2022	2021
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.073	844
Трошоци за репрезентација	-	67
Трошоци за осигурување	1.422	1.147
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.160	960
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	366	418
Останати трошоци на работењето	1.755	4.021
<b>Вкупно</b>	<b>5.777</b>	<b>7.457</b>

**Белешка 10 Трошоци за вработените**

Опис	2022	2021
Плата и надоместоци на плата - бруто	118.932	110.377
Останати трошоци за вработените	1.181	4.229
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	13	6
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.354	1.968
<b>Вкупно</b>	<b>121.480</b>	<b>116.580</b>

**Белешка 11 Амортизација**

Опис	2022	2021
Амортизација на градежни објекти	8.457	8.623
Амортизација на постројки и опрема	634	657
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	10.393	7.013
<b>Вкупно</b>	<b>19.483</b>	<b>16.292</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

**Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства**

Друштвото не врши вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства.

**Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици**

Друштвото нема резервирања за трошоци и ризици.

**Белешка 14 Останати расходи од работењето**

Опис	2022	2021
Кусоци, капо, растур, расипување и кршење	110	-
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	442
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	9	224
Останати расходи од работењето	4.778	6.340
<b>Вкупно</b>	<b>4.897</b>	<b>7.006</b>

**Белешка 15 Финансиски приходи**

Опис	2022	2021
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1.257	1.297
Останати финансиски приходи	72	489
<b>Вкупно</b>	<b>1.330</b>	<b>1.786</b>

**Белешка 16 Финансиски расходи**

Опис	2022	2021
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	3.361	7.197
Останати финансиски расходи	31	13
<b>Вкупно</b>	<b>3.393</b>	<b>7.211</b>

**Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување**

Загубата пред оданочување за тековната 2022 година изнесува 41.434 илјади денари. Во минатата 2021 година загубата пред оданочување изнесуваше 32.460 илјади денари.

**Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи**

Друштвото во тековната 2022 година има прикажано загуба пред оданочување во вкупен износ од 41.434 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2022 година се пресметува на остарената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2022 година нема пресметан данок на добивка (2019: 0), како што е прикажано во наредната табела

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

Опис	2022	2021
Добивка пред оданочување од БУ	41.434	(32.640)
Непризнати расходи за даночни цели	203	756
<b>Даночна основа</b>	<b>(41.231)</b>	<b>(31.704)</b>
Намалување на даночната основа	-	-
<b>Даночна основа</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	-	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
<b>Данок на добивка по намалување на даночната основа</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година**

Нето загубата од редовното работење за деловната година после оданочување изнесува 41.434 илјади денари. Во претходната 2021 година ова Друштво има остварено нето загуба по оданочување која изнесуваше 32.640 илјади денари.

**Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината**

Вкупната сеопфатна загуба за тековната 2022 година изнесува 41.434 илјади денари. Вкупната сеопфатна загуба за претходната 2021 година изнесуваше 32.640 илјади денари.

**Белешка 21 Материјални и нематеријални средства**

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариск и инвентар, мебел и транспортни средства	Нематеријални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2022	-	464.333	36.676	103.084	1.795	55.992	661.880
Нови набавки	-	-	238	148	-	-	386
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>464.333</b>	<b>36.914</b>	<b>103.232</b>	<b>1.795</b>	<b>55.992</b>	<b>662.267</b>
Акумулирана депрецијација 01.01.2022	-	252.227	28.429	64.036	1.795	-	346.487
Депрецијација 2022	-	8.457	634	10.393	-	-	19.483
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>260.684</b>	<b>29.063</b>	<b>74.428</b>	<b>1.795</b>	<b>-</b>	<b>365.970</b>
<b>Нето сегашна вредност на 31.12.2021</b>	<b>-</b>	<b>212.107</b>	<b>8.247</b>	<b>39.048</b>	<b>-</b>	<b>55.992</b>	<b>315.393</b>
<b>Нето сегашна вредност на 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>100.158</b>	<b>36.914</b>	<b>103.232</b>	<b>-</b>	<b>55.992</b>	<b>296.296</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски и инвентар, мебел и транспортни средства	Нематеријални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2021	-	464.333	36.526	99.597	1.795	49.885	652.136
Нови набавки	-	-	169	7.581	-	6.106	13.856
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	(18)	(4.094)	-	-	(4.112)
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	-	<b>464.333</b>	<b>36.676</b>	<b>103.084</b>	<b>1.795</b>	<b>55.992</b>	<b>661.890</b>
Акумулирана депрецијација 01.01.2021	-	243.604	27.790	61.117	1.795	-	334.307
Депрецијација 2021	-	8.623	657	7.013	-	-	16.292
Расход и продажба	-	-	(18)	(4.093)	-	-	(4.112)
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	-	<b>252.227</b>	<b>28.429</b>	<b>64.036</b>	<b>1.795</b>	<b>-</b>	<b>346.487</b>
<b>Нето сегашна вредност на 31.12.2020</b>	-	<b>220.729</b>	<b>8.735</b>	<b>38.480</b>	<b>-</b>	<b>49.885</b>	<b>317.830</b>
<b>Нето сегашна вредност на 31.12.2021</b>	-	<b>212.107</b>	<b>8.247</b>	<b>39.048</b>	<b>-</b>	<b>55.992</b>	<b>315.393</b>

**Белешка 22 Залихи**

Опис	2022	2021
Залихи на сировини и материјали	6	52
Залиха на резервни делови, скитен инвентар, амбалажа и автогуми	22.564	22.192
Залиха на трговски стоки	204	204
<b>Вкупно</b>	<b>22.774</b>	<b>22.448</b>

**Белешка 23 Побарувања од купувачи**

Опис	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	163.812	152.972
Спорни и сомнителни побарувања	9.069	6.726
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(287)	(287)
<b>Вкупно</b>	<b>172.594</b>	<b>159.411</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

**Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи**

Опис	2022	2021
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	225	43
<b>Вкупно</b>	<b>225</b>	<b>43</b>

**Белешка 25 Останати краткорочни побарувања**

Опис	2022	2021
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	943	1.041
Побарувања од вработените	595	796
Останати побарувања	1.240	1.240
<b>Вкупно</b>	<b>2.778</b>	<b>3.078</b>

**Белешка 26 Краткорочни финансиски средства**

Опис	2022	2021
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата	69	69
<b>Вкупно</b>	<b>69</b>	<b>69</b>

**Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти**

Опис	2022	2021
Парични средства на трансакциски сметки во денари	1.241	9.180
Парични средства во благајна	3	4
<b>Вкупно</b>	<b>1.244</b>	<b>9.185</b>

**Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)**

Опис	2022	2021
Однапред платени франшизи, трговски знаци и слични права	144.694	147.726
Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	1.174	1.142
<b>Вкупно</b>	<b>145.868</b>	<b>148.868</b>

**Белешка 29 Главнина и резерви**

Опис	2022	2021
Основна главнина	1	168.164
Законски, статутарни и останати резерви	339.223	2.897
Акумулирана добивка/загуба	74.583	74.583
Добивка/загуба за деловната година	(73.895)	(32.460)
Ренивестирана добивка	(168.163)	-
<b>Вкупно главнина и резерви:</b>	<b>171.748</b>	<b>213.183</b>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

**Белешка 30 Долгорочни обврски**

Опис	2022	2021
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	206.486	-
<b>Вкупно</b>	<b>206.486</b>	<b>-</b>

Долгорочни финансиски обврски се во износ од 206.486 илјади денари, од кои 12.993 илјади денари се кон Општина Штип за платени обврски за сметка на ЈП ИСАР Штип во 2008 година, по долгорочен кредит од Европската банка за обнова и развој по проект МЕАП. Останатите 193.492 илјади денари се кон Министерството за финансии како доверител, според спогодба за регулирање на начин на исплата на долг бр. 03-315 од 15.03.2021 година. Согласно спогодбата, отплатата на долгот е во рок од 60 месеци со грејс период од 6 месеци почнувајќи од 01.09.2022 година.

**Белешка 31 Обврски спрема добавувачи**

Опис	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	116.472	72.870
<b>Вкупно</b>	<b>116.472</b>	<b>72.870</b>

**Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции**

Опис	2022	2021
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	-	(183)
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>(183)</b>

**Белешка 33 Останатии тековни обврски**

Опис	2022	2021
Обврски за данокот на додадена вредност	434	(250)
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	3.679	2.799
Обврски за персонален данок на доход	453	453
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	26.297	23.599
Обврски за плата и надоместоци на плата	7.563	-5.774
Останати краткорочни обврски	16.797	16.797
<b>Вкупно</b>	<b>55.223</b>	<b>49.172</b>

**Белешка 34 Обврски по заеми и кредити**

Опис	2022	2021
Краткорочни кредити и заеми во земјата	-	227.230
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>227.230</b>

**Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година  
Во илјади денари

Опис	2022	2021
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	38.917	46.012
Одложено признавање на приходи	53.001	50.209
<b>Вкупно</b>	<b>91.919</b>	<b>96.221</b>

**Белешка 36 Јавни набавки**

ЈП ИСАР Штип е јавно претпријатие и сите набаки треба да ги врши согласно Законот за јавни набавки.

Со овој закон особено се обезбедува:

- конкуренција меѓу економските оператори;
- еднаков третман и недискриминација на економските оператори;
- транспарентност и интегритет во процесот на доделување на договори за јавни набавки, и
- рационално и ефикасно искористување на средствата во постапките за доделување договори за јавна набавка.

Постапката за Јавните набавки во ЈП ИСАР Штип во 2022 година е водена согласно Годишните планови за Јавни набавки на услуги, работи и стоки согласно Одлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки бр. 02-48/2 од 05.01.2022 година. Во текот на 2022 година извршени се уште осум дополнувања со соодветни одлуки.

Јавните набавки ЈП ИСАР Штип ги врши со објавување на оглас преку електронскиот систем за јавни набавки. За секоја јавна набавка се донесува Одлука за формирање на комисија за јавна набавка која го спроведува процесот на јавната набавка, од прибирање на понуди, проверка на тендерската документација, оценка на понудувачите и сериозноста на понудувачите, спроведување на електронската аукција, избор на најповолна понуда, донесување на одлука за избор на економски оператор кој ќе ја реализира набавката и известување за избраниот понудувач согласно со барањата на Законот за јавни набавки и насоките на Бирото за јавни набавки. Со најповолниот понудувач се склучува договор.

За секоја набавка запазени се вредносните прагови за соодветна постапка (Барање за прибирање на понуди или отворени постапки и постапки со мала вредност. Постапки со преговарање со и без објавување на оглас нема.

**Белешка 37 Потенцијални обврски**

**37.1 Хипотеки и обезбедување**

ЈП нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (Белешка 30 и 34).

**37.2 Судски спорови**

Со состојба 31.12.2022 година ЈП ИСАР Штип се јавува како тужена страна во 118 судски спорови со вредност од 2.999 илјади денари по права од работен однос.

ЈП ИСАР Штип, е вклучен во повеќе различни судски спорови како тужител на физички и правни лица за неплатени сметки со вредност од 9.069 илјади денари. Тужбите се поднесуваат пред датумот на застареност на побарувањата.

**37.3 Даночни обврски**

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

**Белешка 38 Последователни настани**

По датумот на известувањето нема последователни настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи на ЈП.

**ДОДАТОК 1**

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на ЈП за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на ЈП, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на ЈП во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на ЈП (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на ЈП го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ЈП ИСАР Штип  
ВД директор - Кирил Зајков



*(Handwritten signature)*

ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2022 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)

- Биланс на успех (Извештај за сопствена добивка)



38	-- Залози на суровини и материјали	6.349,00		51.978,00
39	-- Залози на резервни делови, елект. инвентар, амбалажа и алатство	22.503.700,00		22.191.869,00
42	-- Залози на трговни стоки	203.755,00		203.826,00
45	-- III КРАТКОРОЧНИ ПОДБУДУВАЊА (049+047+048+049+050+051)	175.596.650,00		162.530.993,00
47	-- Подбудување од кредити	172.593.773,00		159.410.908,00
48	-- Подбудување за кредити дадени на подбудувачи	225.153,00		42.590,00
49	-- Подбудување од продажба на оседа на димиче, кредити, кредити, кредити и за кредити дадени кон државата (препитани)	943.284,00		1.041.410,00
50	-- Подбудување од кредитирање	594.783,00		796.458,00
51	-- Ставката кредитирање подбудувача	1.239.657,00		1.239.657,00
52	-- IV КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ СРЕДСТВА (050+050+057+058)	69.000,00		69.000,00
56	-- Подбудување во кредити дадени од кредитирање	69.000,00		69.000,00
59	-- V ПАРНИЦИ СРЕДСТВА И ПАРНИЦИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060-061)	1.243.582,00		9.184.596,00
60	-- Парични средства	1.243.582,00		9.184.596,00
62	-- VI ПЛАТЕНИ ПРОШОЦИ ЗА ИДУВАЊЕ ПЕРИОДИ И ПРЕДИДЕНИ ПРИХОДИ (062)	145.867.896,00		140.867.800,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА (003+035+036+044+062)	641.947.204,00		658.493.154,00
65	-- ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067+068+069+070+071+075+076+077+078)	171.740.742,00		213.182.892,00
66	-- I ОСНОВНА СТАВНИНА	590,00		158.163.817,00
71	-- VI РЕЗЕРВИ (072+073+074)	171.060.260,00		2.896.943,00
72	-- Специф. резерви	2.896.943,00		2.896.943,00
74	-- Други резерви	168.163.317,00		

3. 201 год

Положение Годовое Сметы через Вид - Штатный персонал на Периоды Сведения Местности

75	-- VII АКЦИОНЕРНА ДОВИЛКА	74.582.567,00			74.582.567,00
76	-- VIII ПРЕДСТАВА ЗАГРБА (-)	32.460.375,00			32.460.375,00
78	-- X ЗАУГВА ЗА ДЕПОНАТА ГОДИНА	41.434.150,00			349.089.736,00
81	-- Б. ОБЗРОМ (082+085+086)	278.179.796,00			16.796.780,00
85	-- В. ДОЛГОРОЧНИ ОБЗРОСКИ (09 086 до 099)	223.282.323,00			
90	-- Обзроси по земји и кредити	206.485.543,00			16.796.780,00
92	-- Другите финансиски обзроси	16.796.780,00			
93	-- Другите долгорочни обзроси	154.897.473,00			332.292.856,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБЗРОСКИ (09 096 до 100)	116.471.725,00			72.682.844,00
97	-- Обзроси спрема добивање	3.679.174,00			2.799.024,00
99	-- Обзроси за дивиденди и придонеси на плата и на надомести на плата	7.562.666,00			5.773.844,00
100	-- Обзроси кон работодачите	866.775,00			203.240,00
101	-- Таксови лични обзроси				227.230.028,00
104	-- Други по земји и кредити	26.297.133,00			23.598.970,00
108	-- Другите краткорочни обзроси	91.918.866,00			96.220.526,00
109	-- V. ДОДРУЖНО ПОВИЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (107)				
111	-- ВЛОЖНО ПАСИВА : ПЛАЊИНА, РЕЗЕРВИ И ОБЗРОСКИ (095+081+094+109-110)	641.817.204,00			658.493.154,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕНЕТО (202+203+205)	240.553.930,00			229.415.052,00

202+203+205

201

240.553.930,00

229.415.052,00

119,50m

202	-- Приходи од продажба	226,765,105,00			216,307,375,00
203	-- Додатни приходи	19,788,765,00			12,585,838,00
206	-- Континентално сопствено производство и услуги				521,839,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТНЕТО (208+209+210+211+212+216+219+220+221+222)	285,925,185,00			256,450,960,00
208	-- Трошоци за основни и други материјали	111,964,321,00			75,311,296,00
209	-- Издатоа кредити на продажните стоки	180,673,00			190,658,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	22,100,602,00			23,613,178,00
212	-- Остатни трошоци од работното	5,659,838,00			7,058,669,00
213	-- Трошоци за заработок (214+215+216+217)	121,605,936,00			116,978,977,00
214	-- Плати и недоволства на плата (нето)	80,024,372,00			74,340,973,00
215	-- Трошоци за дивиденди на плати и надоместување на плата	5,636,504,00			5,139,685,00
216	-- Приходи од запознатичко кредитно декупување	33,300,646,00			30,896,453,00
217	-- Остатни трошоци за заработок	2,674,414,00			5,601,866,00
218	-- Аккордшоци на материјалите и нематеријалните средства	19,483,403,00			16,292,042,00
222	-- Остатни расходи од работното	4,039,412,00			7,006,141,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+228+230+231+232+233)	1,329,718,00			1,786,065,00
230	-- Приходи по основ на камати од работите со невработени друштва	1,257,995,00			1,297,080,00
233	-- Остатни финансиски приходи	72,323,00			488,985,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (239+238+240+241+242+243)	3,392,613,00			7,210,532,00
239	-- Расходи по основ на камати од работите со невработени друштва	3,361,208,00			7,197,165,00
243	-- Остатни финансиски расходи	31,405,00			13,367,00
247	-- Служба од работното производство (204+205+207+204+245+ (201+223+244)	41,434,190,00			32,460,375,00

Извешајние Годинише Сметка преглед Вид - Финансисни Преглед на Финансио Сметка Македонија



253	-- Залужба пред однесувањето (247+248) или (247-248)	41.434.150,00			32.460.375,00
256	-- НЕТО ЗАЛУЖБА ЗА ДЕЛОВАНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	41.434.150,00			32.460.375,00
257	-- Процент број на кредитите преуземи на основа на членови на работна во претходната година (по исплатен курс)	285,00			279,00
258	-- Број на кредити на работна во исплатен курс	12,00			12,00
259	-- ДОСТАВКАТА ЗА ПЕРИОД	-41.434.150,00			-32.460.375,00
262	-- Залужба која се однесува на кредитите на кредитна институција	41.434.150,00			32.460.375,00
270	-- Залужба за поранешна	41.434.150,00			32.460.375,00
291	-- Вкупна специјална залужба за поранешна (270+287) или (270-288) или (287-288)	41.434.150,00			32.460.375,00

Државна евиденција

Означба на АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
611	-- Сметана вредност на стоките и стабилни згради (= АОП 012 од БС)	203.649.192,00			212.077.665,00
614	-- Стојана вредност на нефинансиската опрема (= АОП 013 од БС)	7.851.582,00			8.246.063,00
625	-- Завези и кредити дадени на нефинансиска трговна друштва во приватна и државна сопственост и јавни предпријатства за кредитирање или АОП 024 + АОП 025 + АОП 030 + АОП 033 + АОП 034 + АОП 049 + АОП 047 + АОП 058 + АОП 057 + АОП 068 од БС)	69.000,00			69.000,00
626	-- Подготвена за основа на продажба на стоки и услуги и вкупна вредност на нефинансиските трговски буџети во приватна и државна сопственост и јавни предпријатства во домота (= АОП 008 + АОП 017 + АОП 030 + АОП 048 + АОП 047 + АОП 048 од БС)	168.257.389,00			158.004.255,00
627	-- Подготвени за основа на продажба на стоки и услуги и вкупна вредност на стоки на амортизабилна, ствари и	6.492.522,00			3.322.213,00

Исправка на вредност на нефинансиската опрема = АОП 013 од БС

	сврска исплат. ФНРОСМ, ФРОРСМ, АВРСМ, штедишта на пензионите самоуправи и други правни лица финансирани од Буџет (с/квн+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)				
628	-- Останати подготвена од нефинансирани трансферни друштва во целост и деловна сопственост и други преопределени во законите (с/квн+АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	461.853,00		2.535.521,00	
629	-- Сметани подготвена од осигура на законодавец, издвара и други исплат. ФНРОСМ, ФРОРСМ, АВРСМ, државни на платени самоуправи и други правни лица финансирани од Буџет (с/квн+ АОП 034+АОП 005+АОП 047+АОП 048+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	943.294,00		1.541.366,00	
631	-- Одиграна пливачи (сопствените капитал) во уделот посорудани од други трансферни друштва во целост и деловна сопственост и јавни предпријатства во законите (с/квн+ АОП 065 ОД БС)	503,00		168.163.617,00	
634	-- Обврски по заевт и кредити довлени од индивидуални трансферни друштва во целост и деловна сопственост и јавни предпријатства во законите (с/квн+АОП 066+АОП 067+АОП 068+АОП 069+АОП 068+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	206.485.543,00		227.230.028,00	
635	-- Обврски по заевт на небанки на оточи и трговни и правни (приватниот трансферни кредити) правени од нефинансирани трансферни друштва во целост и деловна сопственост и јавни предпријатства во законите (с/квн+АОП 066+АОП 067+ АОП 068+АОП 106 ОД БС)	116.471.725,00		73.053.030,00	
637	-- Останати обврски кон нефинансирани трансферни друштва во целост и деловна сопственост и јавни предпријатства во законите (с/квн+АОП 062+АОП 033+АОП 036+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	16.796.760,00		16.796.760,00	
638	-- Останати обврски кон правни на законодавец, издвара и други исплат. ФНРОСМ, ФРОРСМ, АВРСМ, штедишта на пензионите самоуправи и други правни лица финансирани од Буџет (с/квн+АОП 092+АОП 080+АОП 084+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	30.863.082,00		96.220.526,00	
639	-- Обврски по основ на трансферни кредити, доволни и недоволни обврски кон сите субјекти во законите и странствата (вкупно) (с/квн+АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 098+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			5.273.844,00	

Исплат: (с/квн+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048+АОП 051+АОП 062+АОП 065+АОП 066+АОП 067+АОП 068+АОП 069+АОП 068+АОП 104+АОП 107+АОП 106+АОП 107+АОП 108+АОП 109+АОП 106+АОП 107+АОП 108+АОП 109+АОП 101+АОП 107+АОП 108+АОП 109 ОД БС)



692	-- Надоместоци за отстранување при заклучоците во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	750.621,00		988.874,00
695	-- Порес за подоштен отпор (< или = АОП 217 од БУ)			1.712.689,00
696	-- Помошница (< или = АОП 217 од БУ)	402.222,00		1.473.021,00
697	-- Поголеми помошница (< или = АОП 217 од БУ)	120.946,00		217.221,00
703	-- Подароци на работниците (< или = АОП 217 од БУ)			737.156,00
707	-- Приходи за здравствена и друга примања на надворешни членови на управни и извршни одбори, одбор на директори и управители	1.073.383,00		
709	-- Персоналните (< или = АОП 212 од БУ)			66.394,00
710	-- Приходи за осигурување на живот (< или = АОП 212 од БУ)	1.296.205,00		640.896,00
711	-- Надобавка за бенефициари (< или = АОП 212 од БУ)	1.160.482,00		939.666,00
714	-- Членови на други одбори во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	126.220,00		181.995,00
715	-- Надоместоци за програмски и привремена работи (< или = АОП 217 од БУ)	117.276,00		
717	-- Останати приходи на работниците (< или = АОП 212 од БУ)	1.637.153,00		5.101.257,00
718	-- Казни, пензии надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	9.300,00		223.995,00
722	-- Приходи од продажба на недвижности на сопствениците на капитал на инвеститори	286,00		279,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Испирања на вредноста за тековна година	Притоци за тековна година
2293	- 36,00 - Софтвери, објекти и недвижности за продажба	127.520.906,00			

Извештај за приходи по дејности на АОП 212 од БУ - Штипски Ресурс на Годишен Сметан Македонија

